



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 3 јуни 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 28

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 20 дина. — Аконтација на претплата за 1983 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламација 15 дена — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 236. Телефони: Централна 650-135; Уредништво 651-8551 Служба за претплата 650-732; Телекс 11756

354.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ

Се прогласува Законот за дополние на Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 јуни 1983 година.

П бр. 278
1 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ

Член 1

Во Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80 и 13/82), по член 79, се додава нов член 79а, кој гласи:

„Член 79а

Основната организација која изведените инвестициони работи во странство или извршените други работи во странство не може да ги наплати поради тоа што државата во која се изведуваат тие работи односно се вршат тие работи се наоѓа во воена состојба, може до 1985 година да одлучи врз товар на обртните средства по основа на тие побарувања во аликуотен дел ги пресметува материјалните трошоци и износот на амортизацијата по минимални стапки пропишани со закон, како и издатоците што се намируваат од доходот, освен износот на амортизацијата над минималните стапки пропишани со

закон и износот на придонесите, даноците и другите давачки и другите обврски што се утврдуваат зависно од остварениот доход.

Износите пресметани врз товар на обртните средства според одредбата на став 1 од овој член основната организација е должна да ги надомести врз товар на вкупниот приход односно доходот кога ќе го наплати или отпише побарувањето односно кога ќе го утврди вкупниот приход по основа на тоа побарување во согласност со законот, а најдоцна во рок од четири години по истекот на годината во која се изведени работите односно извршени други работи, со тоа што секоја година да надомести најмалку 25% од пресметаните износи.

Основната организација на која републиката односно автономната покраина ќе ѝ обезбеди средства за покривање на побарувањето од став 1 на овој член не може врз товар на обртните средства да ги пресметува износите на трошоците и другите издатоци наведени во тој став.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

355.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор, од 1 јуни 1983 година.

П бр. 275
1 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД****Член 1**

Во Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/83, 25/81 и 66/81) во член 18 став 2 по зборот: „здружена“ се додаваат записка и зборовите: „другите организации на здружен труд со кои склучила самоуправни спогодба за здружување на трудот и средствата или за други форми на меѓусебно поврзување и потрајно работење“.

Член 2

Во член 19 став 1 по зборовите: „даноците и придонесите од доходот“ се додаваат записка и зборовите: „на обврските по основа на здружувањето на средства во корист на фондовите за неразвиени подрачја, за приоритетните инвестиции за кои се врши задолжително здружување на средства врз основа на закон, како и на обврските по основа на здружувањето на средства врз основа на самоуправните спогодби за основите на плановите на самоуправните интересни заедници од материјалното производство и од општествените дејности“.

Член 3

Во член 32 став 1 точка 1 по зборот: „средствата“ се додаваат зборовите: „или за други форми на меѓусебно поврзување и потрајно работење“.

По точка 2 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„2а) надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина на чијашто територија е седиштето на основната организација, со барање да ја разгледа можноста да ги намали, одложи или ослободи обврските за здружување на средства во корист на фондовите за неразвиените подрачја и за приоритетните инвестиции за кои се врши задолжително здружување на средства врз основа на закон;

2б) банката — давател на кредитот“.

Во точка 3 во заградата по зборовите: „на обврските“ се додаваат записка и зборовите: „одлагање или ослободување од обврската за здружување на средства“.

Член 4

Во член 35 став 1 на крајот на точка 4, точката се заменува со точка и записка и потоа се додава нова точка 5 која гласи:

„5) на банката — давател на кредитот“.

Член 5

Во член 37 се додаваат нови ст. 2 до 4, кои гласат:

„Ако основната организација, поради непокриена загуба по завршната сметка, не може да ја плаќа каматата по кредитот и отплатата на инвестициониот кредит, може да ѝ поднесе кон санационата програма барање на банката — давател на кредитот да ѝ го отпише или одложи плаќањето на каматата по кредитот, да ѝ ја одложи отплатата на инвестициониот кредит, односно да ѝ ја одложи или да ја ослободи од обврската за здружување на средства во фондовите на банката.

Банката — давател на кредитот е должна барањето од став 2 на овој член да го разгледа во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето и за својата одлука да ја извести основната организација.

Условите и начинот на отпишување или одлагање на плаќањето на каматата по дадените кредити, одлагањето на отплатата на инвестициониот кредит дадени на основните организации што имаат непокриена загуба по завршната сметка, како и одлагањето и ослободувањето од обврската за здружување на средства во фондовите на банката, се уредуваат со самоуправната спогодба за основите на планот на банката или со друга самоуправни спогодба што се склучува во банката.“

Член 6

Во член 38 ставот 1 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбите на чл. 31 до 37 на овој закон, работниците во основната организација што искажала непокриена загуба, ако оценат дека можат успешно да работат без надоместување на средствата во височина на непокриената загуба, можат да одлучат да не им упатуваат барање на преземачите на санацијата за покривање на непокриената загуба, и тоа:

1) за износот на непокриената загуба, ако по завршната сметка за претходната година го внеле најмалку тој износ во деловниот фонд за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот и ако одлучат тој износ на загубата да го покријат од доходот во наредната година;

2) за износот на непокриената загуба кој не надминува 50% од амортизацијата утврдена во конечната годишна пресметка за годината во која е искажана непокриената загуба, со тоа што тој износ на загубата да го покријат од доходот во наредната година.“

Во став 3 зборовите: „покривање на загубата“ се заменуваат со зборовите: „покривање на износот на загубата од став 1 точка 1, односно за покривање на најмалку една третина од износот на загубата од став 1 точка 2 на овој член, утврдена во претходната и во поранешните години“.

Член 7

Во член 50 се додаваат нови ст. 2 до 6 кои гласат:

„Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член може да се предвиди, на начинот определен во таа самоуправни спогодба, преземачите на санација да учествуваат во утврдувањето на производствената програма, на планот на производството и на програмата за развој на основната организација.

Преземачите на санацијата и работниците во основната организација што се санира, во која постои вишок на работници, се должни, во согласност со самоуправната спогодба од став 1 на овој член вишокот на работници да го вработат со воведување на нови работни смени, со подобро користење на капацитетите и со проширување на производствената програма, или да преземат мерки вишокот на работници да го вработат во други основни организации во составот на работната организација, односно на сложената организација.

Преземачите на санацијата и работниците во основната организација што се санира, со самоуправната спогодба од став 1 на овој член формираат одбор на доверители — преземач на санацијата и го определуваат неговиот состав и делокруг.

Во вршењето на правата и должностите од својот делокруг, одборот на доверители — преземач на санацијата дава мислења, иницијативи и предлози до надлежните органи во основната организација што се санира.

Надлежниот орган на основната организација што се санира е должен да ги разгледа мислењата, искуствата и предлозите од став 5 на овој член и за својот став да го извести одборот на доверители — преземач на санацијата.“

Член 8

Во член 52 став 2 се брише.

Член 9

Член 53 се менува и гласи:

„Работниците во основната организација се должни да ги утврдат причините за настаната загуба и одговорноста на одделни работници, на органот на управување и на работоводниот орган, односно на одделни членови на тие органи и ако утврдат дека постои нивна одговорност, да поведат постапка за разрешување на индивидуалниот работоводен орган, односно на претседателот и на членовите на колегијалниот работоводен орган, за отповикување на делегатите во органот на управување, или за преземање мерки на дисциплинска и материјална одговорност за одделните работници што се одговорни за настаната загуба.

Ако се утврди дека до загуба во работењето на основната организација дошло и поради предлози, иницијативи, мислења и други активности на работната заедница на работната организација односно на сложената организација во чиј состав е основната организација, работоводниот орган на основната организација и органот на самоуправната работничка контрола во таа организација се должни да поднесат предлог за поведување постапка за утврдување на одговорноста на таа работна заедница, на раководителите на работната заедница, на делегатите во органот на управување и на одделните работници во работната заедница.

Ако се утврди дека до загуба во работењето на основната организација дошло и поради предлози, иницијативи и мислења на стопанската комора, на научна, стручна или друга самоуправна организација и заедница или на надлежниот орган на општествено-политичката заедница, тие организации, заедници и надлежниот орган на општествено-политичката заедница поднесуваат општествено-политичка и друга одговорност, утврдена со законот или со самоуправниот општ акт.

Основната организација ќе ги извести надлежниот орган на собрание на општествено-политичката заедница и надлежната служба на општественото книговодство за утврдените причини за настаната загуба и за одговорноста на одделни работници, на органот на управување и на работоводниот орган, односно на одделни членови на тие органи, како и за поведената постапка за разрешување на индивидуалниот работоводен орган, односно на претседателот и на членовите на колегијалниот работоводен орган, за отповикување на делегатите во органот на управување или за преземање мерки на дисциплинска и материјална одговорност на одделните работници што се одговорни за настаната загуба.

Организациите на здружен труд што Сојузниот извршен совет ги определил како организации на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема ќе го известат, покрај органот од став 2 на овој член, и Сојузниот секретаријат за народна одбрана.“

Член 10

По член 53 се додава нов став 53а, кој гласи:

Член 53а

„Ако основната организација, во смисла на член 53 од овој закон, не поведе постапка за утврдување на одговорноста на одделни работници, на органот на управување и на работоводниот орган за настаната загуба, органот на управување работната организација односно на сложената организација во чиј состав е основната организација, е должен на работниците во основната организација во која настанала загубата да им предложи поведува-

ње постапка за утврдување на одговорноста на одделни работници, на органот на управување и на работоводниот орган за настаната загуба.

Ако основната организација не поведе постапка за утврдување на одговорноста на одделни работници, на органот на управување и на работоводниот орган за настаната загуба, органот на управување на работната организација, односно на сложената организација, во чиј состав е основната организација од став 1 на овој член или надлежниот орган на собрание на општествено-политичката заедница ќе го извести за тоа, без одлагање надлежниот орган на собрание на општествено-политичката заедница.“

Член 11

Член 64 се менува и гласи:

„Ако основната организација не ја покрие загубата, односно ако до 31 декември на годината во која е поднесена завршната сметка во која е искажана загуба не склучи самоуправна спогодба за намалување на побарувањата, надлежната служба на општественото книговодство ќе го извести, без одлагање, надлежниот орган на општествено-политичката заедница, заради поведување постапка за отворање на стечај над таа основна организација.

Во случајот од став 1 на овој член, надлежниот орган на општествено-политичката заедница е должен да го разгледа известувањето од надлежната служба на општественото книговодство и за својот став да ја извести надлежната служба на општественото книговодство во рок од 60 дена од денот на приемот на известувањето.

Ако надлежниот орган на општествено-политичката заедница во рокот од став 2 на овој член не ја извести надлежната служба на општественото книговодство за својот став или ако ја извести дека нема да поднесе пријава до надлежниот суд за поведување постапка за отворање на стечај, надлежната служба на општественото книговодство, без одлагање, ќе поднесе пријава до надлежниот суд за поведување на таа постапка.“

Член 12

Во член 216 став 1, на крајот на точка 3, точката се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова точка 4, која гласи:

„4) ако не поведе постапка за разрешување на индивидуалниот работоводен орган, односно на претседателот и на членовите на колегијалниот работоводен орган, или за отповикување на делегатите во органот на управување или мерки на дисциплинска и материјална одговорност на одделните работници што се одговорни за настаната загуба (член 53 став 1).“

Член 13

Во член 217 став 1, на крајот на точка 3, точката се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова точка 4, која гласи:

„4) ако не ги извести надлежниот орган на собрание на општествено-политичката заедница и надлежната служба на општественото книговодство односно и Сојузниот секретаријат за народна одбрана за утврдените причини за настаната загуба и за одговорноста на одделните работници, на органот на управување и на работоводниот орган односно на одделни членови на тие органи, како и за поведената постапка за разрешување на индивидуалниот работоводен орган односно на претседателот и на членовите на колегијалниот работоводен орган, односно за отповикување на делегатите во органот на управување или за преземањето на мерки на дисциплинска и материјална одговорност за одделни работници, што се одговорни за настаната загуба (член 53 ст. 4 и 5).“

Член 14

По член 217 се додава член 217а, кој гласи:

„Член 217а

„Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок банката — давател на кредит ако во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето не го разгледа барањето на основната организација за отпишување или за одлагање на плаќањето на каматата по кредитот, или за одлагање на отплатата на инвестициониот кредит, односно за одлагање или ослободување од обврската за здружување на средства во фондовите на банката или за својата одлука не ја извести основната организација. (член 37 став 3).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна од 1.000 до 5.000 динари и одговорното лице во банката — давател на кредитот.“

Член 15

По исклучок од одредбата на член 11 став 1, од овој закон, надлежната служба на општественото книговодство го известува, без одлагање, надлежниот орган на општествено-политичката заедница заради поведување на постапка за отворање на стечај над основната организација што загубата искажана во завршната сметка за 1982 година не ќе ја покрие, односно што не ќе склучи самоуправна постапка за намалување на побарувањата за покритење на таа загуба, до 31 март 1984 година.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

356.

Врз основа на член 133 ст. 3, 5 и 6 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАПЛАТА НА ПРЕМИИТЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ЗА ДРУГИТЕ ПЛАЌАЊА ВО ДЕВИЗИ ОД РАБОТИТЕ ИА ОСИГУРУВАЊЕТО И РЕОСИГУРУВАЊЕТО

1. Во Одлуката за наплата на премииите и за плаќање надомест на штета и за другите плаќања во девизи од работите на осигурувањето и реосигурувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77 и 39/82) во точка 3 став 1 во одредбата под 2 по зборот: „Југославија“ се додаваат зборовите: „и за осигурување на бродови во изградба“.

Во одредбата под 3 зборовите: „поморски и воздушни возари“ се заменуваат со зборот: „превозници“, а по зборот: „превоз“ се додаваат записки и зборовите: „за осигурувања од одговорност на бродопоправувачи и за осигурувања од одговорност на аеродроми при прифаќање и испраќање на авиони, патници, багаж и стоки“.

2. Во точка 5 став 1 во одредбата под 4 по зборот: „Југославија“ се додаваат зборовите: „и осигурување на бродови во изградба“.

Во одредбата под 5 по зборот: „услуги“ се додаваат записка и зборовите: „осигурување од одговорност на бродопоправувачи и осигурување од одговорност на аеродроми при прифаќање и испраќање на авиони, патници, багаж и стоки“, а на крајот од текстот се додаваат зборовите: „ако надоместот во девизи е договорен при склучувањето на осигурувањето“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 269

10 мај 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

357.

Врз основа на член 330 став 5, во врска со член 415 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ РАБОТИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ИЗВРШНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРИ ПОЛГОТОВКАТА И ОДРЖУВАЊЕТО НА VI ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ТРГОВИЈА И РАЗВОЈ (VI УНКТАД)

1. Со оваа одлука се определуваат работите од делокругот на Извршниот секретаријат за подготовка и одржување на VI заседание на Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој (VI УНКТАД) што имаат привремен односно повремен карактер (во натамошниот текст: привремени и повремени работи).

2. Под привремени и повремени работи во смисла на оваа одлука, се подразбираат работите од делокругот на Извршниот секретаријат за подготовка и одржување на VI заседание на Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој (VI УНКТАД), и тоа:

1) работи на позачи, односно на превоз на службениците на Генералниот секретаријат на УНКТАД и на членовите на делегациите на државите учеснички на VI УНКТАД;

2) работи на прифаќање на службениците на Генералниот секретаријат на УНКТАД и на членовите на делегациите на државите учеснички на VI УНКТАД на аеродромот во Сурчин и нивно испраќање;

3) работи на регистрација на службениците на Генералниот секретаријат на УНКТАД и на членовите на делегациите на државите учеснички на VI УНКТАД.

3. Вршењето на привремени, односно повремени работи ќе го наложат извршниот секретар на Извршниот секретаријат за подготовка и одржување на VI заседание на Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој (VI УНКТАД) ако овие работи не можат да ги извршат работниците на тој секретаријат и ако се обезбедени средства за тие намени.

4. Оваа одлука ќе се применува до 15 јули 1983 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 262

12 мај 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

358.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ

1. Во Одлуката за формирање на малопродажни цени за цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/83), во точка 1 одредба под 2, зборовите:

- „— IIIа квалитетна група 18,00
- IIIб квалитетна група 15,00“,
- се заменуваат со зборовите:
- „— III квалитетна група 18,00“.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прметот и други организации што продаваат цигари на големо односно на мало (во натамошниот текст: организациите) и имателите на дуќани — граѓани што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните (во натамошниот текст: имателите на дуќани), што продаваат цигари на мало, ќе ги зголемат постојните продажни цени во прометот на големо, односно прометот на мало за цигарите на залихи по 3 динари за пакување од 20 парчиња, и тоа за „Филтер Ибар“, „Филтер Ју“, „Филтер Ибар Златни“ и „Филтер 77“.

3. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на цигарите: „Филтер Ибар“, „Филтер Ју“, „Филтер Ибар Златни“ и „Филтер 77“, затечени на ден 3 јуни 1983 година, како и на сите количини на тие цигари што до тој ден им се фактурирани на организациите и на имателите на дуќани од организациите на здружен труд што произведуваат цигари, односно на добавувачите (стоки на пат).

4. Организациите и имателите на дуќани се должни од вкупно пресметаниот износ според точка 2 на оваа одлука настанат со зголемување на цените на цигари на залихи и за стоки на пат, да го издвојат зголемениот износ на данокот на промет настанат со пресметувањето на тој данок на цените на цигарите утврдени со оваа одлука и тој износ да го уплатат на сметката број 840-2117 — Основен данок на промет на преработки од тутун (тар. бр. 3 од Тарифата за основниот данок на промет).

Данокот за промет што организациите и имателите на дуќани се должни да го уплатат на сметката од став 1 на оваа точка изнесува по 2,61 динар за пакување од 20 парчиња, за следните цигари: „Филтер Ибар“, „Филтер Ју“, „Филтер Ибар Златни“ и „Филтер 77“.

Од вкупно пресметаниот износ според точка 2 од оваа одлука, за цигари на залихи и стоки на пат, организациите се должни да го издвојат и да го водат на контото на временски разграничувања износот од 0,39 динари за пакување од 20 парчиња, за следните цигари: „Филтер Ибар“, „Филтер Ју“, „Филтер Ибар Златни“ и „Филтер 77“.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 280
2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

359.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЗЕМЕН ГАС

1. Организациите на здружен труд што произведуваат земен гас можат цените на земниот гас да ги формираат така што највисоката продажна цена да изнесува 6,8089 динари по 1 Nm³ топлотна вредност, од 35.169,12 kJ, на температура од 273 K и притисок 1,01325 bar.

Цената од став 1 на оваа точка важи франко крајниот потрошувач, при задржување на постојните услови на продажбата и на тарифните ставови, што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Во цената од став 1 на оваа точка се содржани трошоци за транспорт и износите на учеството за покривање на трошоците на прометот во апсолутни износи, што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, зголемени за 15%.

2. Организациите за дружен труд што произведуваат земен гас, спгодбено со купувачите — потрошувачите, ќе ја утврдат динамиката на постепено поместување на цените до нивото од точка 1 на оваа одлука.

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет односно со транспорт со цевоводи на земен гас од увоз можат учеството за покривање на трошоците на прометот, односно цената на транспортот со цевоводи што во апсолутни износи постоеле според прописите на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да ги зголемат до 15%.

4. Ако организацијата на здружен труд што се занимава со промет на земен гас од увоз до денот на влегувањето во сила на оваа одлука не го засметала учеството за покривање на трошоците на прометот може, на име учество за покривање на трошоците на прометот, да засмета до 0,1812 динари по 1 Nm³ земен гас од увоз.

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените поради чие отстранување е донесена, со тоа што, најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 281
2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

360.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ОБОЕНИ МЕТАЛИ И ЗА ПРОИЗВОДИ НА ПЕРЕРАБОТКАТА НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ

1. Организациите на здружен труд во областа на индустријата и рударството што се занимаваат со производство на обоени метали и преработка на обоени метали можат цените на своите производи, односно на групи производи, што според прописите постоеле на 29 јануари 1983 година, при постојаните услови на продажба, да ги зголемат, и тоа:

Гранка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста	Зголемување
1	2	3	4	5
0109	01091	010910	Производство на обоени метали: Производство на бакар: Производство на бакар (сите производи)	до 30,1%
	01092	010920	Производство на олово: Производство на олово (сите производи)	до 26,6%
	01093	010930	Производство на цинк: Производство на цинк (сите производи)	до 28,7%
	01094	010942	Производство на глиница и алуминиум: Производство на алуминиум (сите производи)	до 39,4%
	01099	010991	Производство на други обоени метали: Производство на антимон (сите производи)	до 34,5%
		010999	Производство на неспоменати обоени метали: — магнезиум — кадмиум — злато — рафинирано сребро — бизмут	до 39,4% до 19,7% до 24,6% до 34,5% до 9,8%
0110	01101	011010	Преработка на обоени метали: Преработка на алуминиум: Преработка на алуминиум (сите производи)	до 27,5%
	01109	011091	Преработка на бакар и на други обоени метали: Преработка на бакар и на легури од бакар (сите производи)	до 21,8%
		011092	Преработка на олово (сите производи)	до 20,4%
		011093	Преработка на цинк (сите производи)	до 21,4%

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со доработка, преработка и производство на сировини од отпадници на обоени метали (рециклажа на сировини) — гранка 0135, можат да ги зголемат постојните цени на своите производи до процентот на зголемувањето предвиден во точка 1 на оваа одлука за соодветните основни производи од гранка 0109 — Производство на обоени метали.

3. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука со доставување на ценовник пред денот на почетокот на шивното применување.

4. При формирањето на цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало односно во прометот на големо, организациите на здружен труд можат учеството за покривање на трошоците на прометот да го засметаат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Не се преиспитува дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 282
2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

361.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ АМБАЛАЖ-НА ХАРТИЈА И АМБАЛАЖА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство и преработка на амбалажна хартија и амбалажа можат цените на своите производи што според прописите постоеле на 31 јули 1982 година, при задржување на постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 19,5%, и тоа за:

- 1) натрон-хартија за вреќи;
- 2) крафтлајнер;
- 3) други натрон-хартии;
- 4) амбалажна хартија (флутинг, тестлајнер, шпенц, супериор);
- 5) костенлива и сива лепенка;
- 6) брановита лепенка (плочи и ролни);
- 7) натрон-вреќи, печатени и непечатени;
- 8) амбалажа од обична и брановита лепенка, печатена и непечатена;

362.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на лекови за употреба во ветерината можат цените на своите производи да ги формираат така што највисоките цени да изнесуваат, и тоа за:

Реден број	Назив на производот	Пакување	Цена
1	2	3	4
1.	Metiljin	табл. 24 × 1 g	120,4 дин/пак.
2.	Acedist	табл. 6 × 21 g табл. 3 × 4,5 g	28,30 дин/пак. 13,70 дин/пак.
3.	Nilzan	болуси 24 × 6 g табл. 50 × 0,819 g	493,80 дин/пак. 200,00 дин/пак.
4.	Fascoverm	пиш. 100 ml	162,50 дин/пак.
5.	Ranide	болуси 10 × 5 g супс. 150 ml	407,10 дин/пак. 95,80 дин/пак.
6.	Gamacid	раствор 100 ml раствор 1 лит. раствор 90 лит.	28,30 дин/пак. 404,70 дин/лит. 337,30 дин/лит.
7.	Skolaban	табл. 10 × 0,219 g табл. 50 × 0,219 g табл. 1000 × 0,219 g	59,60 дин/пак. 258,40 дин/пак. 4.973,40 дин/пак.
8.	Echinon	табл. 24 × 1 g табл. 500 × 1 g	109,30 дин/пак. 1.746,30 дин/пак.

9) специјална амбалажа од хартиена маса.

2. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите од оваа одлука, со доставување на ценовници пред денот на почетокот на нивното применување.

3. При формирањето на цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало односно во прометот на големо, организациите на здружен труд можат учеството за покривање на трошоците на прометот да го засметаат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година;

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци, од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 283

2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

1	2	3	4
9.	Depifen	кутија 10 кесички × 10 g кеса 500 g	68,95 дин/пак. 253,95 дин/пак.
10.	Elancoban	вреќа 25 kg	509,80 дин/kg
11.	Kokciprol	вреќа 25 kg	1.239,40 дин/kg
12.	Cycostat	вреќа 20 kg	360,90 дин/kg
13.	Avatec	вреќа 20 kg	853,00 дин/kg
14.	Fumagillin DCH	шиш. 20 g вреќа 1 kg	85,80 дин/пак. 3.182,80 дин/kg
15.	Витамин AD ₃ E	шиш. 100 ml	86,40 дин/пак.
16.	Duphafra ₁ AD ₃ E	шиш. 100 ml	97,10 дин/пак.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат, при постојните услови на продажба, како големо-продажни цени франко купувачот.

Во цените од точка 1 на оваа одлука е содржано учеството за покрите на трошоците за прометот на големо во апсолутниот износ, што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на лекови за употреба во ветерината можат на цените од точка 1 на оваа одлука да го засметаат учеството за покрите на трошоците за прометот на мало, во апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што, најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 284

2 јуни 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шукловиќ, с. р.

363.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ОГНОСТОРНО СТАКЛО, СТАКЛО ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ И ЛАБОРАТОРИСКО СТАКЛО И ЗА ТОПЛОМЕРИ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на стакло можат цените за огносторно стакло, стакло за осветление и лабораториско стакло и за топломери што според прописите постојеа на 31 јули 1982 година при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 15%.

2. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите од оваа одлука, со доставување на ценовници пред денот на почетокот на нивното применување.

3. При формирањето на цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало, односно на големо организациите на здружен труд можат учеството за покрите на трошоците на прометот да го засметат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

4. Оваа одлука влегува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во

движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 285
2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шукловиќ, с. р.

364.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА АМБАЛАЖНО СТАКЛО

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производството на стакло можат цени-

те за амбалжно стакло што според прописите постоје на 31 јули 1982 година, при постојните услови на продажбата да ги зголемат до 25%.

2. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите од оваа одлука, со доставување на ценовници пред денот на почетокот на нивното применување.

3. При формирањето на цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало односно во прометот на големо, организациите на здружен труд можат учеството за покривање на трошоците на прометот да го засметаат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 236

2 јуни 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

365.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА КОНДИТОРСКИ ПРИЗВОДИ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на кондиторски производи можат малопродажните цени за кондиторски производи, без данок на промет, што според прописите постоје на 31 јули 1982 година, да ги зголемат, и тоа за:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1) какао-производи | до 34% |
| 2) производи слични на чоколада | до 22% |
| 3) крем-производи | до 20% |
| 4) бонбони | до 23% |
| 5) локум и алва | до 22% |
| 6) гума за цвакање | до 24% |
| 7) кекс и сродни производи | до 21% |
| 8) индустриски слатки | до 20% |

2. Во малопродажните цени на кондиторските производи, формирани во согласност со точка 1 од оваа одлука, е содржано учеството за покривање на трошоците на прометот на големо и на прометот на мало, во апсолутен износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

3. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 287

2 јуни 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

366.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА И ГУМАРСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство и преработка на хемиски и гумени производи можат цените на своите производи да ги зголемат, и тоа за:

- | | |
|---|--------|
| 1) корд | до 30% |
| 2) саѓи | до 21% |
| 3) гуми за возила | до 34% |
| 4) транспортни ленти и клинест и погонски ремени, произведени со преработка на каучук | до 34% |
| 5) други производи произведени со преработка на каучук | до 4% |
| 6) гумени обувки | до 5% |

2. Цените на хемиските и на гумениите производи од точка 1 на оваа одлука се подразбираат како производителски, франко производителот натоварено во транспортно средство.

3. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите на точка 1 од оваа одлука со доставување на ценовници пред денот на почетокот на нивното применување.

4. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на хемиски и на гумени производи на големо односно на мало можат на цените на производите од точка 1 на оваа одлука да го засметаат учеството за покривање на трошоците на прометот до апсолутниот износ, што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 288

2 јуни 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

367.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА АЗБЕСТНО-ЦЕМЕНТНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на градежан материјал можат цените за азбестно-цементни производи, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 30%.

2. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница на работи на цените, за цените формирани во согласност со одредбите од оваа одлука со доставување на ценовник пред денот на почетокот на нивното применување.

3. При формирањето на цените за производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало односно во прометот на големо, организациите на здружен труд можат учеството за покритее на трошоците на прометот да го засметуваат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јуни 1982 година.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што, најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 239

2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

368.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕРАБОТКИТЕ ОД МЛЕКО**

1. Во Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за преработките од млеко („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/83) во точка 1 во одредбата под 3, на крајот точката се брише и се додаваат нови одредби под 4 и 5, кои гласат:

„4) други преработки од млеко 15%;

„5) млечен сладолед — во просек до 15%, со тоа што зголемувањето на цените за одделни видови млечен сладолед може да изнесува најмногу 19%.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 290

2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

369.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА НАФТАТА И ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА, НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛАДЕЊЕ НА МОТОРИ И НА МАСЛОТО ЗА ХИДРАУЛИЧНИ КОЧНИЦИ**

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените и за определување на највисокото ниво на цените на нафтата и дериватите на нафта, на средствата за ладење на мотори и на маслото за хидраулични кочници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/83) по точка 3 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. Ако организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на течен гас, набавуваат течен гас од домашно производство и од увоз, можат цената на техниот гас на големо односно на мало да ја формираат со примена на просекот меѓу набавната цена на техниот гас од домашно производство и набавната цена на техниот гас од увозот, земајќи го предвид и количеството (пондерирањето), и на така формираната цена можат да го засметаат учеството за покритее на трошоците на прометот на мало и на прометот на големо и на другите трошоци, утврдено во точка 5 став 3 од оваа одлука.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 291

2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

370.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЖЕЛЕЗНА РУДА И ЗА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА**

1. Организациите на здружен труд во областа на индустријата и рударството што се занимаваат со

производство на производи односно на група производи од гранките на производството на железна руда и црната металургија, можат цените на своите производи односно на групи производи и на доплата, што според прописите постоеле на 23 декември 1982 година, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа:

Гранка	Назив и опис на дејноста	Зголемување
0106	Производство на железна руда	до 35%
0107	Црна металургија	до 34,52%

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со доработка, преработка и производство на сировини од отпадоци на железо и челик (рециклажа на сировини) — гранка 0135, можат постојните цени на своите производи да ги зголемат до процентите на зголемување предвидени во точка 1 на оваа одлука за соодветните основни производи.

3. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените, за цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука со доставување на ценовници пред денот на почетокот на нивното применување.

4. При формирањето на цените на производи од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало односно во прометот на големо, организациите на здружен труд можат учеството за покрите на трошоците на прометот да го засметаат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што, најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 292
2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

371.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЦЕМЕНТ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на цемент можат цените за цемент, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 30%.

2. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите од оваа одлука, со доставување на ценовници пред денот на почетокот на нивното применување.

3. При формирањето на цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало односно во прометот на големо, организациите на здружен труд можат учеството за покрите на трошоците на прометот да го засметаат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 293
2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет.

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

372.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ОГНООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на огноотпорни материјали можат цените за огноотпорни материјали, при постојните услови на продажбата, да ги зголемаат до 21,1%.

2. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите од оваа одлука, со доставување на ценовници пред денот на почетокот на нивното применување.

3. При формирањето на цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало односно во прометот на големо, организациите на здружен труд можат учеството за покрите на трошоците на прометот да го засметаат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 294
2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

373.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ВЕШТАЧКИТЕ ГУБРИЊА

1. Организациите на здружен труд кои се занимаваат со производство на вештачки губриња цените на своите производи можат да ги формираат така што највисоките цени за одделни видови вештачки губриња да изнесуваат:

	Дин/тони		Дин/тони
1) микрофос — фино мелен. фосфат 28% P_2O_5	5.754	0 : 20 : 30	13.410
2) суперфосфат — прав 17% P_2O_5	5.754	0 : 30 : 18	15.895
3) суперфосфат — гранулат 18% P_2O_5	6.093	8 : 16 : 24	14.039
4) суперфосфат — гранулат 18% P_2O_5	7.113	9 : 18 : 18	14.474
5) суперфосфат — гранулат 19% P_2O_5	7.451	12 : 30 : 0	18.117
6) триплисуперфосфат прав 43% — P_2O_5	14.556	0 : 30 : 20	16.130
7) триплисуперфосфат — прав 45% P_2O_5 (34 : 11)	16.970	17 : 10 : 13	13.654
8) триплисуперфосфат — гранулат 45% P_2O_5 (34 : 11)	17.990	18 : 14 : 8	14.994
9) KAN 25% N	9.040	10 : 20 : 13	15.019
10) KAN 26% N	9.402	5 : 20 : 30	15.218
11) KAN 27% N	9.763	0 : 5 : 45	9.330
12) UREA 46% N	16.634	15 : 12 : 18	14.306
13) комплексни губриња:		7 : 14 : 21	12.545
а) P_2O_5 растворен во вода:		13 : 13 : 21	14.325
— NPK		8 : 22 : 16	15.436
10 : 30 : 20	19.946	15 : 15 : 10	14.534
15 : 15 : 15	15.122	17 : 13 : 10	14.518
17 : 17 : 17	16.860	8 : 22 : 10	14.730
14 : 14 : 14	14.253	5 : 15 : 30	13.270
12 : 12 : 12	12.516	42 : 5 : 0	19.225
10 : 20 : 20	15.850	10 : 15 : 20	13.902
15 : 20 : 10	16.482	10 : 12 : 26	13.439
15 : 20 : 5	15.894	20 : 10 : 10	14.394
8 : 24 : 16	16.215	31 : 22 : 0	21.871
12 : 24 : 12	17.191	8 : 16 : 32	14.980
20 : 20 : 8	18.055	0 : 25 : 15	13.594
20 : 20 : 0	17.014	20 : 8 : 5	13.027
10 : 20 : 30	17.026	10 : 10 : 10	10.778
8 : 12 : 26	12.716	13 : 13 : 13	13.377
10 : 20 : 20	14.674	11 : 11 : 11	11.617
10 : 20 : 22	16.085	11 : 52 : 0	24.237
8 : 20 : 25	15.715	10 : 13 : 17	12.770
0 : 25 : 25	14.770	7 : 20 : 14	14.060
0 : 20 : 20	12.234	12 : 30 : 16	19.999
0 : 15 : 30	11.462	8 : 24 : 24	17.156
		14 : 22 : 9	16.782
		16 : 32 : 0	20.343
		0 : 15 : 25	10.874
		5 : 10 : 15	9.558
		6 : 10 : 22	10.743
		5 : 15 : 10	10.918
		4 : 13 : 9	9.660
		6 : 26 : 26	17.447
		5 : 22 : 25	16.585
		6 : 18 : 36	15.506
		4 : 12 : 44	13.386
		5 : 14 : 35	13.468
		— MAP	
		11 : 52 : 0	26.327
		12 : 52 : 0	26.688
		— DAP	
		16 : 48 : 0	26.576
		18 : 46 : 0	26.520
		10 : 22 : 26	17.335
		35 : 5 : 5	17.282
		7 : 10 : 20	10.869
		7 : 22 : 14	14.839
		5 : 10 : 25	10.734
		42 : 4 : 0	18.836

б) P_2O_5 делумно растворен во вода и во лимонска киселина

		Дин/тони
— NPK		Дин/тони
однос на растворен P_2O_5		
16:16:6	(88:12)	14.717
12:12:12	(88:12)	12.442
18:18:0	(88:12)	15.501
20:8:4	(88:12)	12.860
16:8:8	(88:12)	11.884
20:10:5	(88:12)	13.475
18:10:7	(88:12)	13.275
18:15:5	(88:12)	
4:7:28	(88:12)	9.513
10:10:10	(88:12)	10.717
12:12:12	(83:17)	12.411
10:15:20	(73:27)	13.695
8:16:22	(17:83)	13.125
9:18:18	(15:85)	11.692
11:11:11	(0:100)	11.673
12:12:12	(0:100)	11.902
13:10:12	(0:100)	11.587
15:15:15	(50:50)	14.793
17:8:9	(0:100)	12.004
18:9:9	(0:100)	12.704
11:11:11	(40:60)	11.309
14:14:14	(50:50)	13.895
16:16:16	(50:50)	15.582
17:17:17	(50:50)	16.425
13:13:21	(50:50)	13.993
17:8:9	(50:50)	12.208
21:14:7	(50:50)	15.603
21:14:0	(50:50)	14.780
20:20:0	(50:50)	16.603
20:12:0	(50:50)	13.691
26:12:0	(50:50)	15.860
23:8:0	(50:50)	13.319
16:8:8	(50:50)	11.721
22:10:0	(50:50)	13.686
20:10:10	(50:50)	14.138
10:30:20	(50:50)	19.439

в) P_2O_5 растворен во вода и во лимонска киселина и микрофос

		Дин/тони
— NPK		
8:16:20	(77:19:6)	13.236
6:18:18	(83:11:6)	13.089
4:20:20	(85:10:5)	13.394

г) ѓубриња врз основа на калиум сулфат, калиум магнезиум сулфат, како и со микроелементи и пестициди:

— NPK		Дин/тони
10:13:17	врз основа на калиум фосфат	17.446
3:11:10	" "	10.317
4:11:10	" "	11.952
6:8:12	" "	11.019
15:15:12	" "	18.314
7:14:21	" "	18.322
4:7:28	" "	17.259
10:20:20	" "	21.352

5:20:30	на база на калиум сулфат	20.470
5:14:35	" "	23.096
15:15:15	" "	19.248
13:10:12	+ 1% фоксим	17.409
7:10:20	+ 3% магнезиум и 2% бор	20.369
5:10:25	+ 2% бор	18.734
8:24:16	+ 2% цинк	20.715
8:16:24	+ 2% цинк	18.539
4:12:25	+ 3% цинк	17.902
0:15:30	+ 3% цинк	18.212
16:8:8	+ 1% бор	15.933
15:10:10	+ 1% бор	16.586
8:12:26	+ магнезиум	13.716
15:15:15	+ 2% цинк	19.622
10:27:22	+ 1,5% цинк	22.187
8:12:26	+ 3% магнезиум	14.216
8:16:24	+ 3% магнезиум	15.539
8:20:25	+ 0,5% бор	17.715
10:13:17	+ 2% цинк	17.270
14:14:14	+ 0,5% линдан	22.628
14:14:14	+ 0,5% линдан	22.628
14:14:14	+ 0,75% фенитротрион	19.428
14:14:14	+ 1,5% фенитротрион	24.603

14) мешани ѓубриња:

NPK		Дин/тони
14:12:9		8.200
8:8:8		7.970
20:0:1		8.370
15) дикалциум-фосфат		35.580
16) монокалциум-фосфат		41.240

Цените од став 1 на оваа точка важат за вештачките ѓубриња во цврста состојба, пакувани во вреќи од 50 kg освен за дикалцит-фосфат и монокалциум-фосфат.

2. За вештачките ѓубриња во цврста состојба што се пакувани до 20 kg и за вештачките ѓубриња во течна состојба постојните цени можат да се зголемат до 30%.

3. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените на ѓубрињата формирани во согласност со одредбите на точка 2 од оваа одлука со доставување на ценовници пред денот на почетокот на применувањето на тие цени.

4. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, односно во камион во фабрика или франко натоварено во шлеп во речно пристаниште на фабрика, вклучувајќи ги и трошоците за пакување и амбалажата.

5. Организациите на здружен труд цените од точка 1 на оваа одлука, освен за дикалциум-фосфат и монокалциум-фосфат, во шест месеци од сезонска потрошувачка на ѓубриња можат да ги зголемат до 50 динари за еден тон ѓубре, со тоа што во шест месеци на несезонска потрошувачка да ги намалат цените на вештачките ѓубриња од точка 1 на оваа одлука најмалку за 50 динари за еден тон ѓубре.

6. Организациите на здружен труд кои се занимаваат со промет на вештачки ѓубриња на големо односно на мало, на цените на производите од точ. 1 и 2 на оваа одлука можат да го засметаат учеството за покривање на трошоците на прометот до апсолутниот износ што според прописите постоел на ден 31 јули 1982 година.

7. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на нејзиното влегување во сила ќе се преиспита дали постојат причини таа да се задржи во сила.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 295
2 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

374.

Врз всовна на член 113 став 5 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр 23/83) и член 64 став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕНОТ КОЈ СЕ СМЕТА КАКО ДЕН НА НАПЛАТА И ВНЕСУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА КОГА НАПЛАТАТА ПО ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СЕ ОСТВАРУВА СО УВОЗ НА СТОКИ

1. Со оваа одлука се пропишува кој ден се смета како ден на наплата и внесување на девизи во Југославија кога извозот на стоки и услуги во одделни земји се договара така што наплата по извозот да се оствари со увоз на стоки.

2. За работите договорени во смисла на точка 1 од оваа одлука, како ден на наплата и внесување на девизи во Југославија се смета:

1) денот кога е извршено царинење на увезените стоки, ако во извршување на работата на извозот на стоки и услуги и на увозот на стоки учествува една организација на здружен труд, која истовремено е и извозник и увозник;

2) денот кога износот на девизи ѝ е одобрен на сметка на овластената банка при која се води девизната сметка на извозникот, ако во извршувањето на работата на извозот на стоки и услуги и на увозот на стоки учествуваат две или повеќе организации на здружен труд — извозници односно увозници, т.е. кога настанува плаќање во девизи меѓу тие организации на здружен труд;

3) денот кога увозникот на нафта и на нафтени деривати износот на девизи ѝ го одобрил на девизната сметка, односно износот на динари ѝ го одобрил, на динарската сметка на организацијата на здружен труд која изведува инвестициони работи во странство.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ“.

О. бр. 32
16 мај 1983 година
Белград

Претседател на Советот на
гувернерите
на Народната банка
на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1981 ГОДИНА

1. Работната организација „Напред“, од Белград, поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во второто полугодие на 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/81) бидејќи оспорениот закон влезе во сила на 18 јули, а се однесува на второто полугодие на 1981 година. На овој начин, според мислењето изнесено во предлогот, е воведена ретроактивна примена на оспорениот закон, бидејќи второто полугодие започнува на први јули.

2. Со оспорениот закон се забранува располагање со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во второто полугодие на 1981 година од страна на организациите на здружен труд и на други корисници на општествени средства за определени цели, утврдени со закон, односно со тој закон се ограничува растежот на издатоците за овие потреби, во зависност од формите на потрошувачка и од корисниците на општествени средства.

Според одредбите на член 267 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, со сојузен закон може, покрај другото, кога е тоа неопходно заради спречување и отстранување на поголеми растројства во стопанството, да се пропише привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка од страна на организациите на здружен труд и на други корисници на општествени средства.

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, оспорениот закон нема повратно дејство бидејќи во член 12 на овој закон е утврдено Законот да влегува во сила на 18 јули 1981 година од кога и се применува.

3. Врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, член 13 став 1 и член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 20 април 1983 година, едногласно донесе

Одлука

Се одбива предлогот на работната организација „Напред“ од Белград да се утврди дека Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во второто полугодие на 1981 година е несогласен со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: заменик-претседател на Судот д-р Јосиф Трајковиќ, и судии: д-р Станка Ѓукиќ-Мелевиќ, Иван Франко, д-р Васил Гривчев, Јаким Спировски, Владимир Кривиц, Милосав Стијовиќ, Славко Кухар и Рамадан Враниќи.

У. бр. 274/82
20 април 1983 година
Белград

Заменик-претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Јосиф Трајковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

СО Д Р Ж И Н А:		Страна
354.	Закон за дополнение на Законот за утврдување и распордување на вкупниот приход и на доходот — — — — —	845
355.	Закон за измени и дополненија на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд — — — — —	846
356.	Одлука за измени и дополненија на Одлуката за наплата на премиите и за плаќање надомест на штета и за другите плаќања во девизи од работите на осигурувањето и реосигурувањето — — — — —	848
357.	Одлука за привремени и повремени работи што можат да се вршат во Извршниот секретаријат при подготовката и одржувањето на VI заседание на Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој (VI УНКТАД) — — — — —	848
358.	Одлука за измена на Одлуката за формирање на малопродажни цени за цигари — — — — —	849
359.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените за земен гас — — — — —	849
360.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените за обоени метали и за производи на преработката на обоени метали — — — — —	850
361.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените за одделни видови амбалажна хартија и амбалажа — — — — —	851
362.	Одлука за определување на највисоките цени на одделни лекови за употреба, во ветерината — — — — —	851
363.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените за огноотпорно стакло, стакло за осветление и лабораториско стакло и за топломери — — — — —	852
364.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените за амбалажно стакло — — — — —	852
365.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените за кондиторски производи — — — — —	853
366.	Одлука за определување највисокото ниво на цените на одделни производи на хемиската и гумарската индустрија — — — — —	853
367.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените за азбестно-цементни производи — — — — —	854
368.	Одлука за дополнение на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за преработките од млеко — — — — —	854
369.	Одлука за дополнение на Одлуката за начинот на формирање на цените и за определување на највисокото ниво на цените на нафтата и дериватите на нафта, на средствата за ладење на мотори и на маслото за хидраулични кочници — — — — —	854
370.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените за железна руда и за производи на црната металургија — — — — —	854
371.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените за цемент — — — — —	855
372.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените за огноотпорни материјали — — — — —	855
373.	Одлука за определување на највисоките цени на вештачките ѓубриња — — — — —	856
374.	Одлука за утврдување на денот кој се смета како ден на наплата и внесување на девизи во Југославија кога наплата по извозот на стоки и услуги се остварува со увоз на стоки — — — — —	858
	Одлука за оцена на уставноста на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во второто полугодие на 1981 година — — — — —	858

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристића бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Вељко Тадић. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе
Мишића бр. 17.